



Соработката на граѓанските организации со државата и деловниот сектор

Силни партнерства за
одржливи граѓански организации
Скопје, 6 мај 2010 година

Сашо Клековски, прв извршен директор на МЦМС

Содржина

- Дефиниции
- Собрание
- Влада и државни органи
- Општини (ЕЛС)
- Приватен сектор
- Заклучоци и препораки (ЗиП)

Дефиниции

- **Граѓанско општество** – дел од општествениот простор надвор од семејството, државата и пазарот, кој е создаден од страна на индивидуални и колективни акции, организации и институции заради постигнување заеднички интереси (Цивикус, 2009)
- Одржливост - од организација кон **институција** – комплексност на норми и однесувања кои опстануваат во подолг период и служат на **колективно вреднувани цели** (Упхоф, 1986)

Дефиниции

- Институционален развој – создавање или зајакнување на **мрежа** на организации да **генерираат**, алоцираат и употребуваат (**управуваат**) човечки, материјални и финансиски ресурси за **ефективно** да се адресираат одредени цели на одржлива основа
- Социјален капитал „агрегат на сегашни и можни ресурси кои се поврзани со поседувањето на **трајна мрежа** на повеќе или помалку **институционализирани** односи на **взаемно познавање и признавање** (Bourdieu, 1986)

Соработка со Собранието

- Деловник за работа на Собранието – можност за учество во работата на работните тела (чл. 122)
- 2000 г. – Македонско женско лоби
- 2003 г. – Интерпартиска парламентарна лоби-група за лицата со хендикеп
- 2004 г. - Канцеларија за контакт меѓу ГО и Собранието

Соработка со Владата и влади́ните институции

- 2004 г. - Одделение за соработка со НВО во Владата
- 2007 г. - Стратегија за соработка на Владата со граѓанскиот сектор
 - Донесен Закон за здруженија и фондации
 - Изменет Деловник на Владата со што предлог-законите се достапни на веб-сајтовите на органите на државна управа
 - Претставници на ГО се вклучени во работни групи во повеќе министерства
 - Дел од министерствата одржуваат консултации

Соработка со единиците на локалната самоуправа

- Постојат законски можности, како и обврска, но ретко се сретнува институционален механизам за соработка
- 52 % од ЕЛС имаат назначено лице за соработка со ГО, 22 % соработката ја имаат потврдено со одреден акт, а 66 % обезбедуваат поддршка (МЦМС, 2009)
- Урбаните општини со поголем капацитет имаат попозитивен пристап кон институционализирање на соработката со ГО, на пример:
 - Град Скопје - Стратегија за соработка со граѓанските организации и воспостави Одделение за соработка и поддршка на здруженија на граѓани и фондации
 - Општина Карпош – Стратешки акциски план за соработка

Соработка со приватен сектор

- Не постои поддршка и развиена меѓусебна соработка и доверба
- Недостаток на свест за важноста на граѓанскиот сектор
- Има напредок во зголемувањето на свеста за општествената одговорност на претпријатијата (Национална стратегија, Нац. координативно тело)
- Соработката често е поврзана со финансирање активности во културата, спортот и сл. активности кои ја обезбедуваат видливоста на претпријатијата

ЗиП

- **Основен елемент** - Партнерствата (трајни мрежи) со државата и приватниот сектор (и меѓусебно) е основен елемент за ефективно граѓанско општество (ГО)
- **Изместен фокус** - ГО во досегашниот развој посветуваше повеќе внимание на градење на социјалниот капитал со (странските) донатори, отколку со државата и приватниот сектор
- **Акцент на правна рамка** – ГО се фокусира на правна рамка која овозможува соработка, нешто што е веќе постигнато

ЗиП

- **Взаемно запознавање и признавање - Фактор што недостига** – социокултурни ограничувања, краткиот период, претходно наведените работи, го прават видлив проблемот на недостаток на взаимно запознавање и признавање
- Од правна рамка кон взаимно запознавање

ЗиП

- **Договор меѓу Собранието и ГО** – за подрачја (комисии) и организации кои ќе соработуваат (пр. Хрватска)
- **Совет на граѓански организации** – консултативно тело за Владата, поврзано со одд. за соработка со ГО
- **Договор СЕП и ГО** – за вклучување на ГО во евроинтеграциите
- **Национална стратегија** за соработка на ЕЛС и ГО
- **Форум на бизнис лидери**
- **Јакнење на секторски и национални платформи и сојузи** - за натамошно јакнење на кредибилитетот на ГО